

Happy
Easter



**TRAVEL AGENCY
FERIJAL - KASIKOV**

ИСТАНБУЛ - КАПАДОКИЈА

8 дена / 4 ноќи / автобус



1 ден 25.04.2019 (четврток) Скопје/Штип

Поаѓање за Истанбул од Скопје во 16.00 часот, паркингот кај хотел Вип, поаѓање од Штип во 17.30 пред Новата Пошта. Патот води преку Грција, ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 26.04.2019 (петок) Истанбул

Пристигнување во Истанбул во утринските часови. **Разглед на Истанбул со локален водич:** Посета на Вселенската патријаршија и прв трон според честа во православната вселенска црква, црквата Св.Ѓорѓи, подигната во 1720г. и во која се чуваат духовните вредности и моштите на Св.Великомаченичка Ефимија, Св.Соломонија, Св.Теофана, како и дел од столбот на кој е камшикуван Исус Христос. Продолжуваме со разглед на стариот Истанбул - Плошадот Султанахмед, во чија близина се наоѓаат Топ Капи, Аја Софија и Султан Ахметовата Џамија (Сината Џамија), Хиподромот.... Факултативно крстарење со брод по Босфор со локален водич и единствена можност за панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот (Прочуената Кула на Девицата, изградена во 408г. пред новата ера - еден од симболите на Истанбул, Црквата „ Hagia Irene” - најстарата византиска црква во градот, минување под мостот на Босфорот). Сместување во хотел. Слободно време. Факултативна турска вечера со ориентална шоу-програма.

Ноќевање.

3 ден 27.04.2019 (сабота) Истанбул

Појадок. Напуштање на хотелот и посета на џамијата на Сулејман Величествениот кадешто се наоѓаат гробовите на Сулејман Величествениот, неговата сопруга Рокселана (Хурем Султан), ќерката Михримах. Факултативна посета на Топ Капи и Аја Софија или слободно време за шопинг и посета на најголемата покриена чаршија Капали чаршија (отворена 1461 година со над 4000 продавници). Слободно време до 19.00 часот. Поаѓање за Кападокија. **Ноќно возење до Кападокија.**

4 ден 28.04.2019 (недела) Кападокија

Пристигнување во Кападокија-област позната по своите рељефни форми формирани пред десетина илјади години по избувнување на два вулкана (Ерчисе и Хасанда), област спомената во Библијата, каде раните христијани се населиле за слободно да ја проповедаат својата христијанска религија. Факултативно разгледување на најинтересните места во Кападокија со водич: највпечатливиот скалест замок “Учхисар”-симбол на архитектурните чуда во Кападокија. Продолжуваме кон подземниот град **Кајмакли** - еден од неколкуте најголеми и најдлабоки градови во Кападокија со 8 катови кои одат во длабочина до 85 метри. Поаѓање кон Ургуп со попатна посета Пасабаги, со необичната формација на троглава самовила... а потоа посета на долината Дервент, преполна со природни камени форми со ликови на животни, фасцинантни облици од камен, варовник и туфови карпи наречени - волшебни ојаци.. Сместување во хотел. Слободно време. **Вечера. Ноќевање.**

5 ден 29.04.2019 (понеделник) Кападокија

Рано наутро околу 04:30 часот (трансфер од хотел), факултативно летање со балон над Кападокија, волшебно, незаборавно, несекојдневно доживување(се разбира доколку временските услови дозволуваат). По летањето кратко наздравување со шампањ и добивање сертификат за летање со балон. Враќање во хотел.

Појадок.

Факултативен целодневен излет низ Кападокија - Посета на музејот на отворено “Зелве”- село во кое во хармонија заедно живееле муслиманите и христијаните до 1924 год. Продолжуваме до Националниот Парк “**Ѓореме**” центарот на раното христијанство, во чии пештери се наоѓаат цркви и манастири. Слободно време за ручек. Посета на посета на грнчарска работилница – презентација на начинот на работа и можност за купување на сувенири. Следи посета на една од најстарите винарии во Кападокија и дегустација на локални вина. Враќање во хотел. **Вечера. Факултативна посета на традиционална претстава Дервишка церемонија + трансвер – Dervish sema ceremony. Ноќевање**

6 ден. 30.04.2019 (вторник) Кападокија- Анкара

Појадок. Напуштање на хотелот и околу 10.00 часот и поаѓање кон Анкара со пауза и посета на големото солено езеро Туз Ѓолу, едно од најголемите солени езера во светот... долго 80 км. Широко 50 км. Длабоко 50 см. (во зимскиот период достига длабочина и до 1.5 метар). Најголемиот дел од залихите со сол во Турција се црпат токму од ова езеро. Пристигнување во Анкара. Сместување во хотел. Во попладневните часови посета на шопинг центар Anka Mall – еден од најголемите во Анкара. **Враќање во хотел. Вечера во хотелот. Ноќевање**

7ден. 01.05.2019 (среда) Анкара- Штип/Скопје

Појадок. Напуштање на хотелот и разглед на Анкара со локален водич - Мавзолејот на Ататурк основачот на современа Турција, старата зграда на Парламентот, Цитаделата... Слободно време. Напуштање на Анкара и поаѓање кон Македонија. Дневно и ноќно возење до Македонија.

8ден. 02.05.2019 (четврток) Штип/Скопје

Пристигување во Македонија во утринските часови.

цена: 13.500,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со високо туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата (првиот ден)
- 1 ноќевање со појадок во хотел со 3 * во Истанбул
- 2 полупансиони во хотел со 3* во Кападокија
- 1 полупансион во хотел 3 * во Анкара
- разглед на Истанбул и Анкара со локален туристички водич
- организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- посета на национален ресторан со турска ориентална програма во Истанбул - (30 €)
- крстарење со брод по Босфорот - (15 €)
- Факулативен излет низ Кападокија - првиот ден – 35€ (превоз + локален водич +влезници за посетите)
- Факулативен излет низ Кападокија - вториот ден – 35 € (превоз + локален водич +влезници за посетите)
- посета на дервишка претстава – 20 € (без вечера и пијалоци – забрането со закон служење на алкохол при дервишка претстава)
- можност за летање со балон над Кападокија – 160 € (пријавување и уплата при резервација на аранжманот)
- патничко здравствено осигурување -(250 денари за лица до 64.99 год, 500,00 ден за лица од 65 до 69,99)
- влезници за други културно историски споменици кои не се споменети во програмата



Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- **Пасошот треба да важи минимум 6 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.**

Рок на пријавување 01.04.2019

За реализација на аранжманот е потребен минимум од 45 патници

Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk